



Република Северна Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISE SEVERIOT  
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  
AGJENCIA PER MËKËQYRJE TË FINANCIMIT  
KAPITAL TË SIGURIMIT PENSIONAL  
Бр.-Нр. 01-357/4  
27.02 2022 год.-viti  
СКОПЈЕ - SHKUP

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН  
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2022 ГОДИНА

30.06.2022 – 31.12.2022

Скопје, февруари 2022 година

Врз основа на член 7 став (1) точка к) од Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (бр.01-385/3 од 18.03.2013, бр. 02-13/5 од 22.01.2014, 02-1316/4 од 11.11.2014, 02-83/3 од 30.01.2015, 02-1259/6 од 27.11.2018 и 02-464/6 од 29.03.2019 година), Одделението за финансиски и сметководствени работи, во рамките на Секторот за финансиско административни работи, до Советот на експерти на Агенцијата на разгледување го поднесува следниот

**ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**  
**за реализација на финансискиот план**  
**на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување**  
**во 2022 година**

Согласно член 56 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување се финансира од надоместоци кои Агенцијата ги наплаќа од друштвата за управување со пензиски фондови. Во ставот (4) од истиот член на Законот е пропишано дека висината на надоместоците од ставот (3) на овој член ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата, на која согласност дава Собранието на Република Северна Македонија и истите се објавуваат во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Основен извор на приходи претставува месечниот надоместок кој Агенцијата го наплаќа од друштвата како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат друштвата. Законскиот максимум за овој надоместок изнесува 0,8%, но Агенцијата, секоја година го преиспитува овој надоместок со цел рационализирање на трошоците на системот во целина. За изготвување на пресметката за овој надоместок за 2022 година, како основа е земена реалната состојба на членови во вториот столб, приливот на придонеси во 2021 година и транзиционите трошоци од буџетот на Фондот на ПИОСМ. Врз основа на овие пресметки и утврдениот финансиски план на Агенцијата за 2022 година, Советот на експерти на Агенцијата надоместокот го утврди во неговата максимална висина од 0,8%. Агенцијата надоместокот го наплаќа врз основа на *Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатава Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2022 година*, бр. 02-948/3 од 06.10.2021 година (Службен весник на РСМ бр.3 од 05.01.2022 година). Останатите надоместоци кои ги наплаќа Агенцијата се наменети за покривање на тековни трошоци околу испити на агентите и водењето на регистрот на агенти, пристап

кон информациониот систем на Агенцијата, спроведување на постапка за давање согласност на договорот склучен меѓу пензиско друштво и правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, потоа за промена на сопственичка структура или статутарни измени кои се очекува ретко да се случуваат кај друштвата. Надоместоците се утврдени со *Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови*, бр. 02-1255/3 од 29.10.2012 година (“Службен весник на РМ” број 36/2013), бр.02-1566/7 од 11.12.2013 година (“Службен весник на РМ” број 51/2014), исправка на Одлуката бр.02-468/1 од 19.03.2014 година (“Службен весник на РМ” број 54/2014) и *Одлука за измена на одлуката за утврдување на висината на надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва*, бр.02-948/5 од 06.10.2021 година (“Службен весник на РСМ” број 3/2022).

Приходите во второто полугодие од 2022 година се прикажани во Табела 1.

*Табела 1. Збирен приказ на приходи во второто полугодие од 2022 година споредбено со второто полугодие од 2021 година*

*во денари*

<i>Опис</i>		<i>Од 30.06.2022 година</i>			<i>Од 30.06.2021 година</i>	
		<i>До 31.12.2022 година</i>	<i>% на реализација</i>		<i>До 31.12.2021 година</i>	<i>% на реализација</i>
	<i>Планиран и приходи за 2022 година</i>	<i>Реализирано</i>	<i>% на реализација</i>	<i>Планирани приходи за 2021 година</i>	<i>Реализирано</i>	<i>% на реализација</i>
Месечен надомест од придонеси (0,8%)	71.000.000	56.798.921	80%	63.000.000	49.546.554	79%
Административни надоместоци	3.800.000	1.105.281	29%	3.600.000	2.331.822	65%
Приходи од камати	800.000	276.460	35%	500.000	525.398	105%

<i>Вкупно приходи</i>	75.600.000	58.180.662	77%	67.100.000	52.403.774	78%
-----------------------	------------	------------	-----	------------	------------	-----

Од горенаведеното се констатира дека во второто полугодие од 2022 година од планираните приходи во Финансискиот план вкупно се реализирани 58.180.662 денари или 77%.

Расходите во второто полугодие од 2022 година се прикажани во Табела 2.

*Табела 2. Реализација на расходи во второто полугодие од 2022 година споредбено со второто полугодие од 2021 година*

<i>Опис</i>	<i>во денари</i>					
		Од 30.06.2022 година			Од 30.06.2021 година	
		До 31.12.2022 година	До 31.12.2021 година		До 31.12.2021 година	
	Планиран и средства за 2022 година	Реализирано	% на реализација	Планиран и средства за 2021 година	Реализирано	% на реализација
Потрошени материјали	610.000	276.460	45%	610.000	201.658	33%
Потрошена енергија	1.400.000	780.565	56%	1.200.000	590.122	49%
Инвестиционо одржување на средствата	30.000	2.400	8%	280.000	4.956	2%
Други услуги	15.800.000	8.186.415	52%	12.440.000	9.337.382	75%
Превозни – транспортни услуги	60.000	47.685	79%	60.000	18.163	30%
Издатоци за реклама и репрезентација	700.000	431.390	62%	700.000	490.939	70%
Наемнини	1.360.000	766.960	56%	1.010.000	509.086	51%
Други материјални расходи	380.000	153.288	40%	380.000	170.164	45%

Провизија за платен промет	60.000	50.379	84%	60.000	30.720	51%
Премии за осигурување	110.000	74.025	64%	110.000	82.119	75%
Патни и дневни расходи	1.600.000	327.865	21%	1.600.000	0	0%
Членарини	440.000	0	0%	440.000	2.500	0.56%
Интелектуални и други услуги	2.900.000	1.025.713	45%	2.710.000	1.224.762	45%
Останати други расходи	400.000	241.862	35%	370.000	137.378	37%
Средства за градежни објекти	330.000	248.744	75%	1.430.000	1.150.760	81%
Средства за опрема	4.000.000	3.999.592	100%	1.200.000	0	0%
Други капитални средства	9.790.000	2.673.646	20%	7.630.000	4.473.670	59%
Вкалкулирани плати	31.700.000	19.366.129	61%	32.600.000	17.858.089	55%
Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор	3.380.000	2.503.661	74%	1.480.000	1.370.798	93%
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	200.000	313.875	157%	200.000	194.494	97%
<b>ВКУПНО</b>	<b>75.250.000</b>	<b>41.470.654</b>	<b>55%</b>	<b>66.510.000</b>	<b>37.847.760</b>	<b>57%</b>

Расходите во второто полугодие од 2022 година се реализираа на следниов начин :

- 1) Потрошени материјали: 276.460 денари. Потрошени материјали се издатоци за набавка на: гориво, канцелариски материјал и ситен инвентар.
- 2) Потрошена енергија и комунални услуги: 780.565 денари. Трошоците за потрошена енергија (комуналии) се однесуваат за направени издатоци за: електрична енергија, комунален отпад и парно греење.
- 3) Инвестиционо одржување на средствата: 2.400 денари. Трошоците се однесуваат на полнење на ПП апаратите за превентива од пожар.
- 4) Други услуги: 8.186.415 денари. Во оваа категорија на трошоци влегуваат: Одржување на софтвер за втор и трет столб на пензискиот систем во износ од 2.502.780 денари, одржување на ИБМ хардверска опрема во износ од 699.622 денари, услуги за секундарна локација во износ од 799.992 денари, информативно финансискиот сервис-Refinitiv 540.307 денари, Информативен софтвер за членовите од 1.499.999 денари, потоа одржување на софтвер за архива, одржување на софтвер за сметководство, поштенски услуги, хигиенско одржување на просториите на Агенцијата, телекомуникациски услуги (фиксна и мобилна телефонија), услуги за печатење, копирање и ковертирање на писма, надомест за паркинг простор, одржување и сервисирање на возила и поправки и одржување на деловниот објект на Агенцијата.
- 5) Превозни – транспортни услуги: 47.685 денари. Трошоците за Превозни – транспортни услуги се однесуваат за услуги за такси превоз за потребите на Агенцијата.
- 6) Издатоци за реклама и репрезентација: 431.390 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците за рекламни материјали, како и услуги за репрезентација (бифе на МАПАС) и одбележување на настани со вработените.
- 7) Наемнини (закупнини): 766.960 денари. Трошоците за наемнини вклучуваат трошоци за изнајмување на канцелариска опрема (принтер-фотокопир), наем на службени возила и изнајмување на интернет линија.
- 8) Други материјални расходи: 153.288 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците за списанија и стручна литература, патарини, материјални трошоци –благајна, трошоци за набавка на средства за

- хигиена, обезбедување на просториите на Агенцијата, трошоци за регистрација и технички преглед на возилата на Агенцијата, надоместок за размена на берзански податоци и услуги за дезинфекција и дератизација на објектот на Агенцијата.
- 9) Провизија за платен промет: 50.379 денари. Во оваа категорија се вклучени трошоците за платен промет за дневни налози за плаќање и провизија за купопродажба на девизи за плаќање во странство.
  - 10) Премии за осигурување: 74.025 денари. Во оваа категорија се вклучени трошоците за осигурување на службените возила, осигурување на имот, осигурување на вработените од незгоди и трошоци за патничко осигурување за службени патувања на вработените.
  - 11) Патни и дневни расходи: 327.865 денари. Оваа категорија на трошоци се однесуваат на службените патувања во странство и во земјата.
  - 12) Членарини: 0 денари. Трошоците во оваа ставка се однесуваат на членарини на ИОПС, ОРМ, ИНФЕ-ОЕЦД и членарина за внатрешни ревизори, и истите беа подмирени во првото полугодие од 2022 година.
  - 13) Интелектуални и други услуги: 1.025.713 денари. Во оваа категорија се реализирани трошоците поврзани со: надоместок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата, преведувачки услуги, услуги за лекторирање, консултантски услуги, надворешна ревизија, надворешна контрола на ИТ системот, како и обуки, семинари и конференции за стручно усовршување во износ од 421.818 денари.
  - 14) Останати други расходи: 241.862 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоците за огласи за јавни набавки, останати јавни давачки кои се однесуваат на јавни/државни институции и останати трошоци за непредвидени работи.
  - 15) Средства за градежни објекти: 248.744 денари. Во второто полугодие на 2022 се спроведоа активности за реконструкција на работните простори на Мапас.
  - 16) Средства за опрема: 3.999.592 денари. Во второто полугодие се спроведе набавка на компјутерска опрема за потребите на вработените на Агенцијата.
  - 17) Други капитални средства: 2.673.646 денари. Во оваа категорија спаѓаат трошоци за антивирусна заштита, софтверски лиценси, канцелариски мебел, одржување на софтверот за испит на агенти во

второто полугодие на 2022 година реализирани се и компјутерски софтвер-нов софтвер во износ од 2.123.410 денари.

- 18) Вкалкулирани плати и надоместоци: 19.366.129 денари. Во оваа категорија се евидентирани трошоците за плати и придонеси од плати за вработените во Агенцијата.
- 19) Надоместоци и останати помошти согласно закон и колективен договор: 2.503.661 денари. Под оваа категорија се евидентирани трошоците за исплата на додаток на плата на вработените на Агенцијата, надоместоци за комисији, новогодишен бонус за вработените и други надоместоци.
- 20) Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот: 313.875 денари. Во оваа категорија влегуваат исплатите за персонален данок за надворешните членови на Советот на експерти на Агенцијата.

Од горенаведеното се констатира дека во второто полугодие од 2022 година од планираните расходи во Финансискиот план вкупно се реализирани 41.470.654 денари или 55%.

Расходите во второто полугодие од 2022 година кои се покрија од резервниот фонд на Агенцијата се прикажани во Табела 3.

Табела 3.

РАСХОДИ КОИ СЕ ПОКРИЈА ОД РЕЗЕРВЕН ФОНД ВО 2022 ГОДИНА		
	Планирани во 2022 година	Реализирано до 31.12.2022
Реконструкција на кров	0	310.289
<b>ВКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>310.289</b>

Расходите од Табела 3 се однесуваат на непредвидени трошоци кои се покрија од резервниот фонд поради реконструкција на кровот на Агенцијата.

Подготвил: Илир Адеми

